



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 25 ноември 1987
Скопје
Број 44 Год. XLIII

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

761.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 ноември 1987 година.

Бр. 08-3318/1
24 ноември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 3/85, 44/85 и 46/86), во член 2 алинеја 1, стапката „1,70%“ се заменува со стапката „2,80%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 1987 година.

762.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 ноември 1987 година

Бр. 08-3319/1
24 ноември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“ број 39/82, 48/82, 23/83, 13/84, 23/84, 31/84, 22/85, 44/85, 4/87 и 36/87), во Тарифата на посебниот републички данок на промет, во Тарифниот број 1 став 1 бројот „10“ се заменува со бројот „12“.

Во Тарифниот број 4 бројот „7,60“ се заменува со бројот „9“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 1987 година.

763.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на Проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 ноември 1987 година

Бр. 08-3317/1
24 ноември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ****Член 1**

Во Законот за обезбедување средства за намирање на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци („Службен весник на СРМ“, број 3/85, 35/85 и 44/85), во член 4 стапката „10%“ се заменува со стапката „30%“.

Член 2

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:

„Член 15-а

Дел од средствата од дополнителниот републички данок од доход на организациите на здружениот труд, во износ од 2.500 мил. динари како и повеќе уплатените средства од посебниот републички данок на промет, од посебната републичка сметка од член 9 на овој закон се пренесуваат во Републичкиот буџет“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбата од член 1 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

764.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирањето на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83 и 42/85) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 45/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА****Член 1**

Во Републичкиот буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 45/86, 28/87 и 37/87), се вршат следниве измени на распоредот на средствата за посебни намени и тоа:

1 Во Раздел 21 — Републички комитет за здравство и социјална политика, позиција 230, konto 454 — Средства за реализација на Законот за цивилните инвалиди од војната, износот „263.000.000“ се заменува со износот „203.000.000“; позиција 231, konto 454 — Средства за реализација на Законот за заштитата на семејствата чиј хранител е на задолжителна воена служба, износот „223.000.000“ се заменува со износот „163.000.000“; и позиција 235, konto 456 — Болнички трошоци за душевни болни, износот „80.000.000“ се заменува со износот „160.000.000“; и

2. Во Раздел 65 — Средства за резерви, позиција 586, konto 470 — Издвојување во постојаната резерва на Републиката износот „160.000.000“ се заменува со износот „200.000.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето а ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2235/1

20 ноември 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

244.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на седницата одржана на 23 ноември 1987 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ЗА 1987 ГОДИНА (ТРЕТО УСОГЛАСУВАЊЕ)****Член 1**

Поединечниот износ на додаток на деца за 1987 година се валоризира просечно со 19%, заради усогласување на износите на додаток на деца со порастот на личниот доход во СРМ.

Член 2

Разликата од валоризираниот износ на додаток на деца ќе се исплатува за секое дете — корисник кое се стекнало со право на додаток на деца од 1. IV. 1987 година, заклучно со 31. XII. 1987 година, според прегледот на износите на додаток на деца, кој е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Исплатата на разликата ќе се изврши во месец декември од тековниот прилив на средствата, а ќе ја спроведат стручните служби на општинските СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата.

Член 4

Додатокот на деца со ова усогласување се утврдува во следните износи:

Возраст на деца	I цензусна група	II цензусна група
— до 15 год. возраст	8.000	5.920
— во средно училиште	10.000	8.250
— на виша и висока школа	14.160	10.700

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1557/2

23 ноември 1987 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

245.

Врз основа на член 5 став 5 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници и од општествени дејности за потрошувачката во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“ бр 12/87) и член 25 алинеја 17 од Статутот на СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Заедницата, на седница одржана на 23 септември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Со оваа одлука стапката на плаќање на придонес од личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното воспитание и образование и општествена заштита на децата од подрачјето на општина — Титов Велес се намалува од 1,75% на 1,40% сметано од 1. X. 1987 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1987 година.

Бр. 02-545

30 септември 1987 година

Титов Велес

Потпретседател,

Томе Дограмаџиев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред Општинскиот суд во Дебар е заведена вонпроцесна постапка по предлог на Јетко Питарка од Дебар за докажување на смртта на нејзиниот сопруг Тосум Спахиу, порано од Дебар, за кој се тврди дека умрел на 10. X. 1946 год. во Дебар и дека не бил заведен во матичната книга на умрените.

Се повикува секој кому што му е нешто познато за смртта на Тосум Спахиу да го извести овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. По истекот на определениот рок ќе биде поставен привремен старател и ќе продолжи постапката за докажување на смртта.

Од Општинскиот суд во Дебар, ВПП бр. 168/87.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Исени Камил од Тетово, ул. „105“ бр. 15 за докажување на смртта на лицето Селмани Рамадан од Тетово.

Се повикува лицето Селмани Рамадан од Тетово или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Доколку не се јави никој во тој рок, судот ќе ја утврди смртта на лицето Селмани Рамадан преку привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 622/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за неосновано збогатување по тужбата на тужителот Мухамед Али од с. Каменјане, сега во Загреб, против тужениот Шабани Сабит, од с. Нераште, сега со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 600.000 динари.

Се поканува тужениот Шабани Сабит од с. Нераште, сега на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса, во рок од 30 дена да се јави пред судот, ја соопшти својата адреса или пак постави свој полномошник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 666/98.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за зголемување на издршка по тужбата на тужителката Цека Фифе од с. М. Речица, против тужениот Гани Цека од истото село, а сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужениот Гани Цека се наоѓа во странство без адреса се повикува истиот во рок од 30 дена да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник. Во спротивно судот, преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во оваа судска постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1567/87.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1335 од 11. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1521-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасиштата и утрините, со целосна одговорност, Гостивар, ул. „Беличица“ бб. со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Василевски Василије, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ристоски Крсте, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1335/87. (413)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1329 од 9. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1473-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за становање, со Ц. О., Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Драгиша Стојчевски, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Драги Јаневик, в.д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1329/87. (414)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1315 од 4. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-2074-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница на култура, физичка култура, техничка култура и информирање, ул. „Доне Божинов“ бр. 30 Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јован Поповски, секретар, а се запишува новиот застапник Жика Крстевски, в.д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1315/87. (415)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1330 од 9. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1750-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за патишта и комунални дејности со Ц. О., со следните податоци: Се брише досегашниот застапник

Драгиша Стојчевски, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Драги Јаневиќ, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1330/87. (416)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1187 од 10. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1665-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на културата „Јосип Броз Тито“ Куманово, во основање ул. „Маршал Тито“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мледраг Стојановски, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Вељко Пешиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1187/87. (417)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1144 од 21. IX. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О., — Скопје — Основна заедница Скопје, ул. „Кочо Рацин“ 91 со следните податоци: Се брише досегашниот секретар прим. д-р Илија Кувенциев, а се запишува новиот застапник Слободан Брашнарски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1144/87. (418)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 1281 од 5. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-348-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Се запишува промената на фирмата односно називот на Централното основно училиште „25 Мај“, населба Синѓелиќ, ул. „Алија Авдовиќ“ бб, и во иднина ќе гласи: Основно училиште „25 Мај“ населба Синѓелиќ — Скопје, Ц. О., ул. „Алија Авдовиќ“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1281/87. (419)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1258 од 27. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-55-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Се запишува промената на фирмата односно називот на Централното основно училиште „Братство Единство“, Ц. О., населба Драчево — Скопје, ул. „Ратко Митровиќ“ бб, и во иднина ќе гласи: Работна организација за основно воспитание и образование „Братство Единство“, Ц. О., населба Драчево — Скопје, ул. „Ратко Митровиќ“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1258/87. (420)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1310 од 4. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1746-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за патишта на општина Чаир, Ц. О., ул. „Босна и Херцеговина“ бб, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ставре Чолаков, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Малинов Ламбе, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1310/87. (421)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1264 од 27. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2166-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга под фирма: Земјоделско-сточарска задруга „Мал Извор“, Р. О., Средно Коњаре — Скопје.

Земјоделската задруга се основа врз основа на одлуката на земјоделците од 26. VI. 1987 година, како и по решението, односно согласност на Собранието на општината Гази Баба — Скопје под број 12-3531 од 15. IX. 1987 година; на Стопанската комора на град Скопје број 10-320/1 од 3. IX. 1987 година и на Здружениот сојуз на СРМ број 03-338 од 26. VIII. 1987 година.

Основачи на задругата се: Бузахи Абдула, Сулејмани Абдула, Поповска Вјера, Сулејмани Јунуз, Ибрахими Мурат, Поповска Мирослава, Рамадани Неваип, Ибраими Шасивар, Фермини Нухи, Башевац Хадија, Рамадани Фуат, Шасивари Казима, Ибраими Сетки, Адили Илијас, Мемети Идриз, Адили Адил, Бишевац Казими, Рамадани Казим, Бишевац Малиќ, Адили Бајрам, Халити Идриз, Бишевац Сабит, Бузахи Мехмед, Арифџи Зеједин, Далипи Далип, Керими Кадри.

Основна дејност: земјоделско производство, (полјоделство, градинарство, овоштарство, лозарство и сточарство).

Во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства со кои располага.

За обврските на задругата кои не можат да се подмират од сопствените средства на задругата, одговараат супсидијарно и здружените земјоделци (основачи) и задругари, освен со земјоделското земјиште до висината на членските влогови, а кој влог е 15 000 динари и тоа трикратно како што е утврдено и со Самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата.

Лице овластено за застапување е Рамадани Неваип, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1264/87. (422)

СОДРЖИНА

	Страна
761. Закон за изменување на законот за републичките даноци на граѓаните — —	785
762. Закон за изменување на законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	785
763. Закон за изменување и дополнување на законот за обезбедување средства за намиравање на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци — — — — —	786
764. Одлука за измена на распоредот на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1987 година — —	786

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

244. Одлука за валоризација на износот на датокот на деца за 1987 година (трето усогласување) — — — — —	786
---	-----

ТИТОВ ВЕЛЕС

245. Одлука за намалување на стапката на придонес од личен доход од работен однос — —	787
---	-----